

Истиот беше објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 171 од 20.11.2014 година.

Поради тоа што не е е постапено согласно одредба од член 123 став 1, од Законот за електронските комуникации („Сл. весник на РМ“ бр. 39/2014 и 188/2014) односно не е запазена процедурата за негово донесување, а постапувајќи по заклучокот донесен на Педесет и шестата седница на на Владата на Република Македонија, одржана на ден 17.2.2015 година, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Оваа одлука да се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0201-306/5
25 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

893.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 11 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 13 став 3 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13 и 13/14) и член 15 став 1 алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 11 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр. 01-4351/1 од 29.8.2014 година, во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-1466/8 од 27.2.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 7-та седница одржана на 27.2.2015 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ

Член 1

Со овој Правилник се пропишува начинот на кој радиодифузерите се должни на сопствената програма да ги објават податоците за своето работење и снимка од објавената содржина да достават до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Член 2

Радиодифузерите имаат обврска да ги објават податоците за:

- сопственичката структура, односно податоците за називот и седиштето на правните лица или името и местото на престојување на физичките лица кои се сопственици на акции или на удел кај издавачот на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот кој го стекнале и датумот на стекнување,
- одговорниот уредник/уредници и
- изворите на финансирање на радиодифузерот во претходната година (реклами, спонзорство, продажба на содржини, услуги обезбедени на трети страни и слично).

Член 3

Податоците од член 2 од овој Правилник радиодифузерите се должни да ги објават во ударни термини на сопствената програма, и тоа:

- ТВ станиците на национално ниво пред емитување на главните вести
- ТВ станиците на регионално и на локално ниво пред емитување на главните вести или на некоја друга емисија што се емитува во ударен термин и
- радиостаниците на национално, регионално и на локално ниво во периодот од 15:00 до 16:00 часот.

Член 4

Радиодифузерите се должни податоците од член 2 од овој Правилник да ги објават најмалку три пати во текот на годината, и тоа:

- Првиот пат најдоцна до 31 март,
- Вториот пат најдоцна до 30 јуни и
- Третиот пат најдоцна до 31 октомври.

Член 5

Радиодифузерите се должни во рок од 15 дена од денот на објавување на податоците, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достават снимка од објавената содржина како доказ дека ја исполниле обврската.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1567/1
27 февруари 2015 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.


Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015030